

18 март, 2022

| МАКЕДОНИЈА | БИЗНИС | БАЛКАН | СВЕТ | ЛОКАЛНО | ИНТЕРВЈУ | УБАВА ПРИКАЗНА | ЗАБАВА | СПОРТ | 18+ | КОНТАКТ | ИМПРЕСУМ | АРХИВ



collacare

АКАДЕМИЈА
САКОПКОМПЛЕКС СО КОЛАГЕН,
ХИЈАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА,
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ1+1
ГРАТИС

Побарајте го
промотивното пакување
во подобро снабдените аптеки.
Акцијата трае до потрошување на количините.



Македонија

ЗНМ: Дефиницијата за навреда не смее да содржи „негативно мислење“

by Редакција • февруари 6, 2022



0



0



Во предлог законот за клевета и навреда, во моменталната верзија, во дефиницијата за навреда се вели дека ќе се одговара и за изразување на „негативно мислење“. Оваа дефиниција е нова и се разликува од постоечкиот закон, а на начинот на кој е дефинирана остава простор за погрешно толкување од страна на граѓанскиот суд на штета на слободата на изразување, реагираат од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и бараат дефиницијата за навреда соодветно да се коригира на начин што ќе се врати старата дефиниција од законот од 2013 година.



ЗНМ: Дефиницијата за навреда не смее да содржи „негативно мислење“ - eМагазин

-Иако во локалната судска пракса предметите кон медиумски работници се пред се за клеветата и речиси да нема за навреда, ваквата дефиниција доколку не се измени може да поттикне во иднина бран на тужби кон новинарите само за искажано мислење што во основа е спротивно со начелата на слободата на изразување и правото на информирање на граѓаните, реагираат од ЗНМ.

Текстот на овој Предлог закон за граѓанска одговорност за навреда и клеветата е во фаза на прво читање во Собранието од јули 2021 година. Истиот текст, посочуваат од ЗНМ, предвидува значително намалување на нематеријалната штета за новинарите и медиумските работници како барање што ЗНМ претходно го имаше кон Министерството за правда.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

[По бројните негативни реакции, Министерството за правда го повлекува предлогот за казниност за изразено „негативно мислење,,](#)

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на eМагазин значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени [ОВДЕ](#).

ЗНМ МИСЛЕЊЕ НЕГАТИВНО

< ПРЕТХОДНА ВЕСТ

СЛЕДНА ВЕСТ >

Поштарски службеник присвојувал средства од трансакциска сметка на починато лице

УХМР: Јануари просечно студен со потпросечна количина врнежи

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Полицискиот час не го почитувале 40 лица, приведени 29

Болните деца во Гевгелија се негативни на Ковид-19, ќе се испитува што ја предизвикало инфекцијата

Убава вест: Излекувани 23 здравствени работници заболени од корона вирусот

